

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 54

13 март 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
813.		Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности....	
814.	2	Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Бирото за јавни набавки.....	
815.	2	Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост.....	
816.	2	Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	
817.	2	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.....	
818.	3	Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција.....	
		819.	
		Правилник за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Математичко-информатичката гимназија, бодирањето на резултатите од приемниот испит, како и минимумот бодови за положен приеман испит.....	5
		820.	
		Календар за дополнување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година.....	5
		821.	
		Календар за дополнување на Календарот за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта.....	6
		822.	
		Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	6
		823.	
		Исправка од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	7
		824.	
		Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	7
		Огласен дел	1-88

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

813.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.11177 во КО Битола 3, населба Карпош бр.10 и тоа

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат 3, стан 11, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ со површина од 34 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат 3, стан 11, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП со површина од 2 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ПО, стан 11, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П со површина од 2м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9492/1-18
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

814.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило со следните карактеристики и тоа:

- марка: Ford,
- тип: Mondeo 2.0 TDCI,
- година на производство: 2003,
- регистарска ознака: SK-464-MS,
- број на мотор: FМВА/3D18096,
- број на шасија: WF05XXGBB53D18096,
- сила на мотор (kw): 96,
- работна зафатнина на моторот (cm³):1998,
- боја на каросерија: металик кафена 57 и
- инвентарен број: 7511.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Бирото за јавни набавки.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Бирото за јавни набавки, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-856/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

815.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, се избира ТП Ревизија Чулева Трговец поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева – Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка бр.2-01/2019 со прибирање понуди со електронска аукција за вршење на ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-8/9 од 25.1.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-897/1
5 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

816.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „с.Варвара“ Општина Теарце поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ПАН ХОРИЗОНС ДОО експорт-импорт Теарце бр.24-5399/1 од 27.9.2016 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина – Сектор води е добиено негативно мислење бр.11-2475/8 од 15.11.2017 година, поради тоа што при увидот во доставената топографска карта е утврдено дека концесискиот простор се наоѓа во третата поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување) на изворот Рашче, а во сите заштитни зони на сливното подрачје на изворот Рашче се забранува изградба на хидротехнички објекти и постројки со кои можат да се одземат водите од сливното подрачје, освен за водоснабдување на населбите на тоа подрачје, согласно членовите 6 и 8 од Одлуката за утврдување на границите на заштитните зони на изворот Рашче и определување на мерките за заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/90).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-957/1
5 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

817.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Кол.
ЦД4 бројач за следење на пациенти под третман со АРВ лекови и тестови компатибилни за ЦД4 бројач	BD FACSPresto	Бектон Дикинсон	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1177/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

818.

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ И ЗЕМАЊЕ НА ПОТПИС ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93, 73/04, 40/07, 161/07, 73/10, 40/14), 119/15, 126/17, 99/18 и 37/19), по членот 2-д се додава нов член 2-ѓ, кој гласи:

„Член 2-ѓ

(1) Во патниот лист на третата страница, во која се впишуваат податоци за деца, се втиснува во вид на штембил (Прилог број 17) со димензии 5,7 x 3,5 см, следната содржина

**„Овој патен лист е сопственост на РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
This emergency passport is property of the REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Ce passeport provisoire demeure la propriété de la REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD“**

Член 2

Прилогот број 17 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-19897/1
7 март 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог број 17

**Овој патен лист е сопственост на
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
This emergency passport is property of the
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Ce passeport provisoire demeure la propriété de la
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

819.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА ЗА- ПИШУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИЧКО - ИНФОРМА- ТИЧКАТА ГИМНАЗИЈА, БОДИРАЊЕТО НА РЕ- ЗУЛТАТИТЕ ОД ПРИЕМНИОТ ИСПИТ, КАКО И МИНИМУМОТ БОДОВИ ЗА ПОЛОЖЕН ПРИЕМЕН ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Математичко - информатичката гимназија, бодирањето на резултатите од приемниот испит, како и минимумот бодови за положен приемен испит.

Член 2

За запишување во Математичко-информатичката гимназија кандидатот/кандидатката полага приемен испит за проверка на знаењата по предметите математика и физика.

Приемниот испит се состои од полагање тестови согласно наставните програми по математика од VI до IX одделение и наставните програми по физика за VIII и IX одделение.

Член 3

Полагањето на приемниот испит од член 2 став 1 од овој правилник се организира најмалку две недели пред рокот за запишување во другите средни училишта.

Член 4

Полагањето на приемниот испит се реализира во објектот на Математичко-информатичката гимназија.

Член 5

За запишување во Математичко-информатичката гимназија кандидатот/кандидатката добива потврда со бројот на освоени бодови од приемниот испит за проверка на знаењата по предметите математика од VI до IX одделение и физика од VIII и IX одделение.

Член 6

Кандидатот/кандидатката писмено се проверува со два поединечни теста по математика и по физика и секој од нив треба да содржи по четири задачи со понудени одговори, четири задачи со дополнување и четири задачи со целосна постапка на решавање.

Член 7

Полагањето на поединечните тестови по математика и физика треба да биде во различни денови.

Времетраењето на писменото проверување за секој предмет (математика и физика) треба да изнесува по 120 минути.

На почетокот на писменото проверување кандидатот/кандидатката на посебно ливче запишува: име и презиме, датум на раѓање и шифра и ливчето го става во посебен плик.

На испитниот материјал кандидатот/кандидатката ја запишува шифрата, која треба да е комбинација од три цифри и пет букви.

На приемниот испит не се користи калкулатор, се пишува со сино или црно пенкало, а може да се користи прибор за цртање (линијар, шестар, триаголник, молив и гума).

Ранг листата од резултатите од приемниот испит се истакнува најкасно три дена од денот на одржувањето на испитот на веб-страницата на Математичко-информатичката гимназија.

Увид во својот тест кандидатот/кандидатката може да направи по објавените резултати од приемниот испит во терминот објавен на веб страницата на Математичко-информатичката гимназија.

Член 8

Точните одговори за задачите од тестовите од член 6 од овој правилник се бодуваат на следниот начин:

- секоја од задачите со заокружување - 5 бода;
- секоја од задачите со дополнување - 5 бода;
- секоја од задачите со целосна постапка на решавање - 15 бода.

За секој од двата поединечни теста (по математика и по физика) се добива максимум по 100 бодови.

Член 9

Минималниот број бодови за проодност на приемниот испит за кандидатот/кандидатката да добие потврда дека поседува знаења за запишување во Математичко-информатичката гимназија, е 50 % од максималниот број бодови што можат да се добијат од двата теста (минимум 100 бода од двата теста по математика и физика заедно, а притоа на секој од двата теста да има најмалку 30 бода).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-347/2

6 март 2019 година
Скопје

Министер,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

820.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

К А Л Е Н Д А Р

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Член 1

Во Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18 и 138/18), во член 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Воспитно-образовната работа за учениците се организира во следните саботи:

- 16 март 2019 година, со распоред на часови од понеделник со кој се одработува 21 јануари 2019 година и
- 30 март 2019 година, со распоред на часови од вторник со кој се одработува 22 јануари 2019 година.“

Член 2

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-3212/1
11 март 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

821.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Календарот за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/18 и 245/18), во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Воспитно-образовната работа за учениците се организира во следните саботи:

- 16 март 2019 година, со распоред на часови од понеделник, со кој се одработува 21 јануари 2019 година и

- 30 март 2019 година, со распоред на часови од вторник, со кој се одработува 22 јануари 2019 година.“

Член 2

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-3214/1
11 март 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

822.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Државната изборна комисија на седницата одржана на 11.3.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисији, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 92 од 11.5.2017

година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 198 од 29.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 201 од 4.11.2016 година, број 08-2788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 204 од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 22.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 210 од 28.11.2016 година, број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, број 08-1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 113 од 18.8.2017 година, број 08-1608/3 од 22.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 116 од 23.8.2017 година, број 08-1608/5 од 30.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 120 од 1.9.2017 година, број 08-1608/7 од 6.9.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 124 од 7.9.2017 година, број 08-1608/9 од 13.9.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 127 од 13.9.2017 година, број 08-1608/11 од 20.9.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 132 од 20.9.2017 година, број 08-1608/13 од 4.10.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 142 од 5.10.2017 година, број 08-1608/15 од 10.10.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, одлука број 08-1608/17 од 11.10.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 година, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 154 од 1.11.2017 година, број 08-1589/1 од 17.8.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 154 од 20.8.2018 година, одлука број 08-1589/3 од 30.8.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 160 од 30.8.2018 година и одлука број 08-498/1 од 22.2.2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 44 од 22.2.2019 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисији поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинска изборна комисија ЈЕГУНОВЦЕ, за нов член се избира НАДА ТАСЕВСКИ, вработена во СОЗР на Влада на РСМ.

2. Во составот на Општинската изборна комисија РАНКОВЦЕ членот БОБИ ТРАЈЧЕВСКИ вработен во Општина Ранковце, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ТОНИ ЗАХАРИЕВСКИ вработен во Царинска управа на РСМ.

3. Во составот на Општинската изборна комисија ДОЈРАН членот КАТЕРИНА КАДИЕВА вработена во Општина Дојран, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СУЗАНА ГОЦЕВСКА вработена во Министерство за труд и социјална политика.

Заменикот член ГОРДАНА ЛАЗАРОВА вработена во Општина Валандово, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЗАГИЦА СТАФИДОВА вработена во Царинска управа на РСМ.

Заменик членот ГОРАН ДОНЧЕВ вработен во Општина Валандово, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира БОРЧЕ СТАМОВ вработен во Министерство за надворешни работи.

4. Во составот на Општинската изборна комисија ГОРЧЕ ПЕТРОВ заменик членот НЕША ПЕТРУШЕВСКА вработена во Агенција за катастар на недвижности, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ВИОЛЕТА ЃОРЃЕВСКА вработена во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола.

5. Во составот на Општинската изборна комисија БОГДАНЦИ заменик членот ЕЛИЗАБЕТА ЕНЏЕКЧЕВА вработена во Управа за јавни приходи, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира РИСАНКА МАЦИРОВА вработена во Царинска управа на РСМ.

6. Во составот на Општинската изборна комисија ЗРНОВЦИ заменик членот ВЛАТКО МИНОВ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЈОРДАН ДИМИТРОВ вработен Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

7. Во Општинската изборна комисија БЕРОВО заменикот претседател ДАНИЕЛ НИКОЛОВ вработен во Генерален секретаријат на Влада на РСМ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира ЉУПЧО БОШНАКОВСКИ вработен во Управа за јавни приходи.

8. Во Општинската изборна комисија НОВО СЕЛО заменик членот РОМЕО ТРЕНОВ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЈОВАН ТУПАРОВ вработен во Управа за јавни приходи.

9. Во составот на Општинската изборна комисија ШУТО ОРИЗАРИ членот АРЈАН ГАНИЈИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ШАБАН СУЛИМАНИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

Заменикот член СЕАД ИСМАИЛ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира АЛИЈА БАКИЈА вработен во СОЗР на Влада на РСМ.

Заменикот член ЗИМРИ НУХИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЕРЏАН СЕЛИМИ вработен во во Генерален секретаријат на Влада на РСМ.

Заменикот член МАЈА АТАНАСИЈЕВИЌ вработена во Град Скопје, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира МАКЕДОНКА АНЃЕЛОВА вработена во Министерство за труд и социјална политика.

10. Во составот на Општинската изборна комисија ВЕЛЕС членот МИЛЕ САВЕСКИ вработен Министерство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира АЛЕКСАНДАР КУКУЛЕВ вработен во Министерство за култура.

11. Во Општинската изборна комисија МАКЕДОНСКИ БРОД заменикот член САЊА ВИДЕСКИ вработена во Општина Македонски Брод, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ДАНИЕЛА ДАМЈАНОВСКА вработена во Министерство за финансии.

12. Во Општинската изборна комисија КИСЕЛА ВОДА заменик членот ДАРКО СПИРОВСКИ вработен во Министерство за транспорт и врски, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЗДРАВКО ВЕЛЈАНОВСКИ вработен во Царинска управа на РСМ.

13. Во Општинската изборна комисија ЦЕНТАР ЖУПА заменикот член СЕЈХАН КЕРАЛА вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ФЕЈМЕ АРУЧ вработена во Генерален секретаријат на Влада на РСМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Доставување на барање за изземање по пошта не е дозволено.

Бр. 08-498/3
12 март 2019 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Оливер Деркоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 823.

ИСПРАВКА

Во Правилникот за лиценци бр. 01-358/1 од 01.03.2019 година, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, се врши исправка и тоа: во Прилог 2, Образец 22, точка 1.2 Потребна документација се додава „□□□□ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ“.

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 824.

Врз основа на чл. 71 став 1 точка б) в.в. со член 78 став 1 ж) од Законот за извршување („Сл. весник на Р. Македонија“ бр.72/15, 142/16 и 233/18) Управниот одбор при Комората на извршители на РМ на седница одржана на ден 14.2.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ Снежана Фитеска, упишан во именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 39.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

На ден 9.5.2006 година со Решение на Министерот за правда бр. 08-1740/1 лицето Снежана Фитеска беше именуван за извршител на подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје.

Врз основа на чл. 68 ст. 1 точка з) од Законот за извршување („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 35/05 и 50/2006), извршен е упис на извршител Снежана Фитеска од Скопје во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ, како извршител под реден број 39.

До Комората на извршители на ден 14.2.2019 година доставено е Решение бр. 09- 1176/1 од 14.2.2019 година, со кое Министерството за правда како надлежен орган согласно чл. 55 ст. 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, а во врска со член 71 став 1 точка б) и став 2 од Законот за извршување, донесе решение за престанок на должноста извршител на Снежана Фитеска од Скопје, поради навршување на 64 години возраст согласно закон, со датум на влегување на сила на решението, 14.2.2019 година.

Управниот одбор на Комората на извршители на РМ на седница одржана на ден 14.2.2019 година одлучи да се изврши бришење на извршител Снежана Фитеска од Именикот на извршители кој се води при Комората на извршители на РМ и на истата и престануваат сите обврски спрема Комората на извршители на РМ.

Согласно горенаведеното, врз основа на на чл. 71 став 1 точка б) в.в. со член 78 став 1 ж) од Законот за извршување („Сл. весник на Р. Македонија“ бр.72/15, бр.142/16 и бр. 233/18), Управниот одбор на КИРМ на седница на 14.2.2019 година одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 03-103/2
15 февруари 2019 година
Скопје

Управен одбор на Комора на
извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019054